



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

20.03.2014 год.

Бр. XIV

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.гласник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК *за објавување на актиите* *донесени на 15-та седница* *на Советот на Општина Крушево* *одржана на ден 19.03.2014 год.*

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на петнаесеттата седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 19.03.2014 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-289/1 од 20.03.2014 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
Ѓорѓи Дамчески, с.р.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на тринаесеттата седница, одржана на 19.03.2014 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВААТ записниците од 13-та и 14-та седница на Советот на Општина Крушево, одржани на 30.01.2014 година и 17.02.2014 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.07-273/3 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 4 став 3 и член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Сл.весник на Р.М.” бр.79/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, донесе:

ОДЛУКА *за воспоставување на меѓуопштинска* *соработка* *меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп*

Член 1

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп.

Член 2

Меѓуопштинската соработка опфаќа извршување на работи од надлежност на општините во обласата на градежна инспекција, урбанистичка инспекција и инспекција за заштита на животната средина, од страна на Општина Прилеп, а за сметка на Општина Крушево.

Член 3

Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за вршење на определени работи од страна на Општина Прилеп, а за сметка на Општина Крушево врз основа на член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 4

Сите трошоци поврзани со меѓуопштинската соработка, односно трошоците за вршење на надлежностите од член 2 на оваа Одлука, ќе паднат на товар на Општина Крушево.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/5 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Сл.весник на Р.М.” бр.79/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за формирање на заедничка Комисија за
подготовка на предлог актот за
воспоставување на меѓуопштинска соработка
меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп**

1. Се формира заедничка комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп, во следниов состав.

Како претставници на Општина Крушево:

- Васил Јошески;
- Коста Мицкоски;

2. Членовите на Комисијата од точка 1 на ова Решение, заедно со членовите на Комисијата формирана од Советот на Општина Прилеп ќе го подготват предлог-актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп, врз основа на претходно направена анализа.

3. Мандатот на членовите на Комисијата е до завршување на работите за кои е формирана.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

5. Примерок од Решението да се достави до именуваните, Советот на Општина Прилеп и архива на Општина Крушево.

Бр.07-273/6 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 124 од Законот за Основно образование (“Сл.весник на Р.М.” бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 51/11; 6/12; 100/12; 24/13 и и 41/14), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 34

од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 19.03.2014 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за именување на членови на Училишен одбор на
ОУ “Св.Кирил и Методиј” с.Бучин**

1. За членови на УО на ОУ “Св.Кирил и Методиј” с.Бучин СЕ ИМЕНУВААТ:

- Кире Тембелески.
- Игор Солески.

2. Членовите на УО имаат мандат од 3 (три) години;

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Крушево;

4. Примерок од Решението да се достави до именуваните, ОУ “Св.Кирил и Методиј” с.Бучин и Архива на Општина Крушево.

Бр.07-273/7 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 32 став 2 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) и член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на кварталниот Извештај за
извршување на Буџетот
на Општина Крушево за периодот од
01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.**

1. СЕ УСВОЈУВА кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/8 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, 11 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 39 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Елаборацијата за извршениот
попис
за 2013 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Елаборатот за извршениот попис на основните средства и опремата во Единицата на локална самоуправа на Општина Крушево за 2013 година, од страна на пописната комисија, со сите документи за попис и пописен материјал.

2. Пописната комисија утврди дека основните средства, ситниот инвентар се во исправна состојба и на лице место.

Извршен е попис и на паричните средства и на благајната и се утврди дека се слагаат со изводот од трезорот.

Извршен е попис и на побарувањата и обврските до 31.12.2013 година.

3. Се предлага отпис на ситен инвентар и опрема кои се во неисправна состојба.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/9 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 33 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 61/04; 96/04; 67/07; 156/09 и 47/11), член 27 од Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници (“Службен весник на РМ” бр. 61/02; 98/02; 81/05 и 24/11) и член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на годишната сметка на
Буџетот
на Општина Крушево за 2013 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** годишната сметка на Буџетот на Општина Крушево за 2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/10 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4, 37 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот Извештај за
финансиското работење на
Општина Крушево за 2013 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот Извештај за финансиското работење на Општина Крушево за 2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/11 од 19.03.2014 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 26 а. од Законот за јавна чистота (“Сл.весник на Р.М.” бр.11/08; 64/09; 88/10; 23/11 и 53/11) и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 19.03.2014 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на годишниот Извештај за
работата на ОКИ за 2013 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** годишниот Извештај за работата на ОКИ за 2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/12 од 19.03.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002),член 14 став 4 на Законот за јавни патишта и измени на Законот за јавни патишта („Сл.весник наРМ„бр.84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14 и 42/14) член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево „бр.1/2007, а во врска критериумите за начинот и условите за финансирање на Годишната програма за изградба,реконструкција, рехабилитација, одржување, заштита и финансирање на општинските патишта и улици во Општина Крушево за 2014 година, Советот на

Општината Крушево на седницата одржана на 19.03.2014 год. донесе:

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изградба,реконструкција,рехабилитација
одржување ,заштита и финансирање на општинските
патишта и улици во Општина Крушево**

1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Со оваа Програма се утврдуваат условите и начинот на изградба,реконструкција ,рехабилитација одржување ,заштита и финансирање на општинските патишта и улици во Општина Крушево.

Советот на Општина Крушево ги утврдува условите и начинот на изградба,реконструкција, рехабилитација одржување, заштита и финансирање на општинските патишта и улици на територијата на Општина Крушево,при што особено: -

- се грижи за остварување на Годишната програмата

- донесува финансиски план ;

- одлучува за користење на средствата за изградба реконструкција, рехабилитација одржување, заштита и финансирање на општинските патишта и улици на територијата на Општина Крушево.

Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина ги извршува следните работи :

-планира изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици ;

- ја следи и анализира состојбата во врска со изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици;

- дава предлог на Годишната Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација ,одржување и заштита на општинските патишта и улици.

2. ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Под изградба на јавен пат, се подразбира изградба на патна инфраструктура на претежно нова траса.

Под реконструкција на јавен пат се подразбира изведување на работи на дел од постојниот пат со кој се менуваат неговите основни карактеристики, со цел да се зголеми нивото на услуги на патот.

Под рехабилитација се подразбира подобрување и зајакнување на коловозната конструкција и објектите на патот (нивелетата, одводнување, сообраќајна сигнализација и друго), а во рамките на постоечкиот пат односно траса на патот.

Ако со изградбата на патот се предвидува и изградба на комунални,водостопански и други објекти, техничката документација мора да ги опфаќа и тие објекти и работи, кои ќе се изведуваат на, под и над површината на патот. Трошоците за изработка на техничка документација за изградба на тие објекти ги сноси инвеститорот на комуналните,водостопанските и други објекти. Општината може да побара дел од државен пат кој поминува во населеното место да биде изграден со елементи со кои би настанале трошоци за градење (поширок коловоз, тротоар, велосипедска патека, место за паркирање и слично), при што трошоците ги сноси општината. При изградбата или реконструкцијата на јавниот пат или објект на патот, се врши технички прием согласно Закон за градење, врз основа на кој се издава Одобрение за употреба на патот. Предавањето на општинскиот пат во сообраќај се објавува во Службен гласник на Општина Крушево, по издавањето на одобрение за градба.

Дозволено е да се издаде и Одобрение за времено користење и употреба на дел од јавниот пат што е во изградба или реконструкција и пред завршување на сите работи ако со техничкиот прием се констатира дека тој дел ги исполнува условите за безбедно одвивање на сообраќај.

3. ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Општинските улици и патишта се одржуваат на начин со кој се обезбедува зачувување на употребната и реалната вредност на патот за траен, безбеден и непречен сообраќај, под услови определени со закон, технички нормативи и стандарди и прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Работите на одржување на општинските патишта и улици се работи на редовно, зимско периодично и интервентно одржување. Истите општината може со договор, да ги отстапи на

извршување на правни лица, регистрирани за вршење на овие работи согласно со закон.

-работи на редовно одржување се сите активности со кои патот континуирано се одржува во функционална состојба и безбедно одвивање на сообраќајот .

- работи на зимско одржување се сите активности за обезбедување на сообраќај во зимски услови .

-работи на периодично се активности кои повремено се преземаат за продолжување на животниот век на патната инфраструктура.

- работи на интервентно се активности за отстранување на оштетувања настанати од непредвидливи настани за обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на патот.

4.ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА

И УЛИЦИ

Работите на заштита на општинските патишта и улици ги врши општината.Под заштита се подразбира мерки потребни за спречување на недозволените дејствија во тропот на патот,патниот и заштитен појас ,поведување на прекршочна постапка за враќање на узурпирано земјиште, како и контрола на вкупната тежина и оскиниот притисок на возилата.Широчината на заштитниот појас на општинските патишта во кој неможат да се градат објекти и изведуваат градежни работи кои не се во функција на патот изнесува 10 метри. Додека во заштитниот појас надвор од населеното место можат да се градат објекти во функција на патот кои служат за потребите на возилата и патниците. Одредбите во поглед на широчината на заштитниот појас не се однесуваат за делови од општинските патишта и улици во населените места каде постојат урбанистички планови.

Заради заштита на општинските патишта и улици ЗАБРАНЕТО Е :

- 1.Заземање земјиште од патниот појас;
- 2.Спречување на истекување на атмосферски води ,ниту менување на природниот тек на водите;
- 3.Спуштање на дрвја и др .материјал по косини на патот ,влечењекамени блокови железни шипки и сл
- 4.Оставање отпадоци ,фрлање шут ,депонии во заштитниот и патниот појас на патот ;
5. Поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот ;

и вршење на други работи со кои може да се оштети патот и да се попречува или загрозува сообраќајот .

Забрането е неовластено поставување, отстранување, преместување, засолнување или оштетување на сообраќајни знаци, сообраќајна сигнализација и заштитна опрема на патот. Тоа го прави општината врз основа на техничка документација која ја одобрува Министерството за внатрешни работи .

Општината во соработка со Министерството за внатрешни работи може да го забрани повремено

сообраќајот на патот за сите или оделни категории возила , ако сообраќајот ја загрозува конструкцијата на патот, поради извршување на активности на изградба или реконструкција или состојба на патот која директно ги загрозува учесниците на сообраќај. Забраната на сообраќај навремено се објавува преку средствата за јавно информирање .

5.ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ

ПАТИШТА И УЛИЦИ

Финансиските средства за изградба, реконструкција, рехабилитација одржување и заштита на општинските патишта и улици се обезбедуваат од Јавното претпријатие за државни патишта и сопствени средства на Општина Крушево обезбедени од надоместок за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта кој го утврдува Советот на Општината врз основа на донесена Одлука за утврдување нависината на надоместок за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта .

Распределбата на средствата на општините Јавното претпријатие го врши врз основа на критериуми(должина на општинските патишта и улици ,број на регистрирани возила во општината и број на жители во општината и површина на општината). За реализација на средствата распределени на општината таа поднесува Извештај до Јавното претпријатие. За Општина Крушево беа одобрени средства во висина од **2.269.771,00 денари.**

Советот предвидените средства во висина од **2.269.771,00 денари** предвидува да ги распредели на следниот начин.

Општински патишта и улици

Средствата потребни за одржување на општинската патна мрежа треба да изнесуваат **1.969.771,00 денари.** И тоа:

1.За изградба реконструкција „санација,прибирање на атмосферски води и изградба на потпорни ѕидови се предвидуваат да се одвојат средства во висина од **2.269.771,00 денари,** при што приоритет ќе имаат следните објекти :

- за доделување на бехатон коцки и градежни материјали на граѓани во градот и селата за изградба, на улици за кои граѓаните ќе обезбедат учество во работна рака или со учество на финансиски средства;

-за улици за која е обезбедена донација, а за која е потребно учество на Општина Крушево со финансиски средства;

- за изградба на улици во градот и останатите населени места;

- уредување и тампонирање на улиците во викенд зона ;

- изградба на паркинг простори во градот ;

- одржување на сообраќајна сигнализација ;
-реконструкција на потпорни ѕидови и шахти, редовно, периодично и интервално одржување на улиците и општинските патишта .

2. За зимско одржување на општинските улици и патишта се предвидуваат **300.000** денари.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-273/13 од 19.03.2014 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 22 став1 точка 4 и член 36 став 1 рочка 15 од Законот за локална самоуправа бр. 5/2002, член 5 и член 7 од од Законот за комуналните дејности (“Службен весник на РМ” бр. 95/2012),Советот на општината Крушево на седницата одржана на ден 19.03.2014 година, го донесе следниот:

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАЗВОЕН ПЛАН
ЗА КОМУНАЛНИ АКТИВНОСТИ
на општина Крушево за период од 2013 - 2015
година**

1. Развојниот план за комунални активности на Општина Крушево за периодот од 2013 – 2015 година бр. 07-732/12 од 19.09.2013 година на крајот од текстот се дополнува со точка 2 која гласи:

Надзор на работите кои ќе се извршуваат со развојниот план за комунални активности на општина Крушево за периодот од 2013 – 2015 година ќе го врши одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

Бр.07-273/14 од 19.03.2014 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево Нико Чонески, с.р. Крушево.

СОДРЖИНА

Ре.бр.	стр.
1.Заклучок за објавување на актите донесени на петнаесеттата седница на Советот на Општина Крушево	1;
2. Заклучок за усвојување на записникците од 13-та и 14-та седница на Советот на Општина Крушево	1;
3. Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Крушево за 2014 година	1;

4. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп	1;
5. Решение за формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Крушево и Општина Прилеп	2;
6. Решение за именување на членови на Училишен одбор на ОУ „Св.Кирил и Методиј” с.Бучин	2
7. Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година	2;
8. Заклучок за усвојување на Елаборатот за извршениот попис за 2013 година	3;
9. Заклучок за усвојување на годишната сметка на Буџетот на Општина Крушево за 2013 година	3;
10. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за финансиското работење на Општина Крушево за 2013 година	3;
11. Заклучок за усвојување на годишниот Извештај за работата на ОКИ за 2013 год.....	4;
12. Годишна Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување заштита и финансирање на Општинските патишта и улици во Општина Крушево	4;
13. Дополнување на развоен план за комунални активности на Општина Крушево за период од 2013-2015 година	6;

Редакциски одбор на Општина Крушево.

